

**ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА**

---



**ПРОПОЗИЦИИ**

за натпреварување во Прва футсал лига за  
натпреварувачката 2020/2021 година

---

Скопје, септември 2020 година

Врз основа на 110 од Статутот на ФФМ а во врска со член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Одборот за итност на Фудбалската Федерација на Македонија на седницата одржана на 11.09.2020 година донесе:

**ПРОПОЗИЦИИ  
ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО ПРВА ФУТСАЛ ЛИГА ЗА  
НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2020/2021 ГОДИНА  
(консолидиран текст УО 02.10.20)**

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Натпреварувањето во Првата футсал лига е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија.

Со натпреварувањето во Првата футсал лига раководи Комисија за футсал определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

**Член 2**

Во натпреварувачката 2020/21 година, Првата футсал лига брои 12 фудбалски клубови подредени по азбучен редослед согласно рангирањето утврдено во замрзнатата табела за натпреварувачката 2019/20 година.

Списокот на клубови учесници е составен дел на овие Пропозиции.

**Член 3**

Натпреварите се играат по Бергеров систем, во два круга.

Првенствениот натпревар трае 2 x 20 ефективни минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Секоја екипа има право на по еден тајмаут во полувреме во траење од 1 минута.

**Член 4**

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за футсал на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

Доколку првенството е засегнато од последиците на пандемијата со Ковид 19, во понатамошниот текст само Ковид , Комисијата за футсал може да прави измени во календарот на натпреварување.

Клуб може да побара одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид само доколку се утврди дека од вкупниот број на регистрирани фудбалери на клубот кои имаат право на настап за сениорската екипа, од причини поврзани со Ковид на натпреварот можат да настапат помалку од 5 фудбалери.

Доколку бројот на клубови кои бараат одложување на натпревар од причини поврзани со Ковид во едно коло изнесува повеќе од 2, Комисијата за футсал го поместува одигрувањето на колото за нареден прифатлив термин.

Одложените натпревари во есенскиот дел од првенството од причини поврзани со Ковид , се одигруваат на прв нареден можен датум.

Одложените натпревари во пролетниот дел од првенството од причини поврзани со Ковид , се одигруваат пред одигрување на наредното коло по распоред.

**Член 5**

Распоредот на натпреварување се одредува со ждрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во Првата футсал лига за натпреварувачката 2020/21 година започнува согласно календарот на натпреварување на 26/27.09.2020 година освен ако со Одлука на надлежно тело истиот не се промени.

**Член 6**

За организација на натпревар, во Првата футсал лига (во понатамошниот текст прва лига) е одговорен клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на овие Пропозиции, Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

### **Член 6а**

Пред, за време и по завршување на натпреварот, клубот домаќин и клубот гостин имаат обврска да се придржуваат на Протоколот за спроведување на мерки за заштита од "Covid-19" во футсал, во понатамошниот текст само Протокол.

Протоколот е составен дел на овие Пропозиции.

### **Член 7**

Клубот домаќин во Првата лига е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во овие пропозиции во насока на обезбедување на соодветна спортска сала согласно следните критериуми:

1. Терен за игра кој треба да е рамен ,мазен, изработен од дрво или вештачки материјал, со димензии ( должина од 25 - 42 метри, ширина од 15-25 метри);
2. Трибина со најмалку 200 места за седење со два посебни влеза, санитарен дел;
3. Теренот и трибината да се јасно разграниченi;
4. Боксови за двете екипи со по 14 места за седење;
5. Бокс за службени лица( делегат) со три места за седење;
6. Семафор или соодветен часовник за мерење на нужните показатели во случај семафорот да не е во функција на предметниот натпревар;
7. Службени простории(соблекувални) за двете екипи со по 17 места за седење со придружни простории опремени со тушеви и одвоен дел со санитарен чвор;
8. Службени простории за:
  - судии со туш и санитарен чвор
  - составување на записник со најмалку 7 места за седење.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката година а најдоцна до закажаниот термин за извлекување парови (ждреб) до Комисијата за футсал на ФФМ да достават известување за користење на домашна и алтернативна спортска сала која ги исполнува критериумите од став 1 на овој член.

Доколку во текот на натпреварувачката сезона клубот домаќин констатира дека пријавената сала за одигрување на натпревари не ги исполнува повеќе условите за одигрување има обврска за истото веднаш да ја извести Комисијата за футсал на ФФМ.

По исклучок, теренот на противникот може да се користи за организирање на натпревар како домаќин, доколку исходот од натпреварот не влијае на распоредот на табелата и натпреварувањето, за што конечна одлука носи органот кој го раководи натпреварувањето.

### **Член 8**

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот навремено да го насочи, да определи сала, термин и сатница во Комет системот на ФФМ и тоа: за редовно коло најдоцна до вторник 12 часот во тековната недела , за вонредно коло или КУП натпревар согласно одлуката на органот кој го води натпреварувањето;
- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- на сите натпревари (пред, за време и по завршување на натпреварот) ,да обезбеди присуство на лекар со соодветна легитимација или лиценца;
- да обезбеди функционален апарат за мерење на температура и лице кое ќе има обврска за одговорно мерење на телесната температура;
- на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош;
- да обезбеди редарска служба/агенција за обезбедување;
- да назначи комесар за безбедност или заменик кој ќе присуствува на натпреварот;
- да обезбеди присуство на противпожарно возило (за натпревари прогласени за високо ризични);
- да обезбеди присуство на четири лица со медицински носила;
- да не дозволи присуство на гледачи во првиот ред на трибината.

Доколку обврската од став 1 алинеа 1 од овој член не биде исполнета против клубот домаќин ќе биде поднесена дисциплинска пријава а доколку истата не биде исполнета и во наредните 24 часа органот кој го води натпреварувањето нема да делегира службени лица и натпреварот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

При обезбедување на редарска служба како и при исполнување на другите обврски кои произлегуваат од оваа одредба, клубот домаќин има обврска да се придржува на Протоколот.

Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 2, 3 и 4 од овој член натпреварот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

#### **Член 8а**

Активностите кои клубот домаќин има обврска да ги превземе согласно член 9,10 и 11 од овие Пропозиции треба да ги усогласи и ги превзема согласно мерките за заштита предвидени во Протоколот .

#### **Член 9**

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да обезбеди непречен пристап во салата и службените простории на гостинската екипа и службените лица најмалку 1 час и 30 минути пред почеток на натпреварот;
- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории;
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно клубот се предава во постапка пред надлежниот дисциплински орган;
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории;
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани;
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода;
- да обезбеди службен снимател на натпреварот;
- да обезбеди разглас и најавувач;
- да обезбеди мерац на време;
- неисправниот семафор да го доведе во исправна состојба на првиот нареден натпревар;
- на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР);
- да обезбеди деца за фаќање топки;
- да обезбеди 3 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- да обезбеди лице кое ќе го состави записникот( комет администратор).

#### **Член 10**

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- Сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот;
- Судиите;
- Делегатот;
- Контролор на судење;
- Посебна контрола од органот кој го води натпреварувањето;
- Записничарот;
- Ополномочтени преставници на двата клуба;
- Лекари на двете екипи заведени во записникот;
- Физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот;
- Шефови на стручни штабови на двете екипи;
- Тренери на двете екипи заведени во записникот;
- Тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот;
- Комесар за безбедност по процена на делегатот;
- Економите на двете екипи;
- Претставници на МВР;
- Членови на противпожарна екипа (за натпревари од висок ризик) кои треба да бидат во своето возило во текот на одигрување на натпреварот);

- две технички лица ( електричар и водоводција) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).

Освен за фудбалерите и судиите ,клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

### **Член 11**

Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат;
- резервни фудбалери;
- службените лица заведени во записникот од натпреварот;
- фоторепортери со ознаки;
- спикер за разгласот;
- мерач на време;
- претставници на МВР и лекарска екипа;
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните).

## **ЗАПИСНИК**

### **Член 12**

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува од страна на Кмет администраторот на клубот во Кмет системот на ФФМ, во присуство на делегатот на натпреварот, претставници на двата клуба и судиите со примена на мерките за заштита наведени во Протоколот.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот, судиите и со потпис на двата преставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, се констатира лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа во соодветните клубови на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата претставника на клубовите, делегатот и судиите , натпреварот не смее да започне.

Судијата е должен, пред да се состави записникот, да утврди дали теренот е подобен за игра.

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери, службените лица и инциденти.

Записникот се заклучува во Кмет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми Кмет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Кмет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски или на друг начин и истиот во оригинална форма да го предаде на делегатот на натпреварот веднаш по завршување на натпреварот.

## **СЛУЖБЕНИ ЛИЦА**

### **Член 13**

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полно мошно кое треба да го стави на увид на делегатот на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата, спортските легитимации на фудбалерите и изјавите за одговорност наведени во Протоколот на делегатот еден час пред почетокот на натпреварот,
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти.
- извршува и други обврски зададени од делегатот во насока на непречено одигрување на натпреварот.
- претставникот на клубот за времетраење на натпреварот, пред и после натпреварот должен е да носи ознака на која пишува „претставник на клуб“.

#### **Член 14**

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судискиот одбор во согласност со правилата на фудбалска игра во мал фудбал.

#### **Член 15**

За натпреварите од Првата лига, судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори, одредени од страна на Судискиот одбор на ФФМ.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра во мал фудбал и Правилникот за судии и содење на ФФМ.

Во вршењето на судиската и контролорска должност ,судиите и контролорите имаат обврска да ги почитуваат мерките уредени со Протоколот.

#### **Член 16**

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, 1 помошник тренер, 1 тренер на голмани, 1 лекар и 1 физиотерапевт .

Комисијата за медицина и анти-допинг на ФФМ по барање на клубот издава дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната сезона.

За водење на екипата на клубот во Прва лига , клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерскиот одбор на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб а во оправдани случаи за што потврдува Тренерскиот Одбор на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во Прва лига.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

За времетраење на натпреварот, односно активната игра, само едно лице од клупата за резервни фудбалери има право да го прати натпреварот во стоечка положба.

Доколку последиците од Ковид го засенчуваат стручниот штаб на екипата, на начин што став 5 од овој член не може да се примени и екипата останува без шеф на стручен штаб, клубот бара одобрение од Тренерскиот одбор на ФФМ за привремена дозвола за работа и на друг тренер.

Привремената дозвола за работа на друг тренер се издава за времетраењето на спреченоста на шефот на стручниот штаб или помошникот од став 5 на овој член согласно минимум критериуми кои ги изготвува Тренерскиот одбор на ФФМ.

#### **Член 17**

Делегат на натпревар е претставник на органот кој раководи со натпреварувањето на предметниот натпревар.

Делегатот го одредува органот кој раководи со натпреварувањето – Комисијата за футсал на ФФМ односно Претседавачот на Комисијата за футсал на ФФМ.

Делегатот на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

#### **Член 17а**

Службените лица , наведени во овие Пропозиции , своите права и должности ќе ги обавуваат согласно Протоколот за заштита од Ковид.

#### **Член 18**

Делегатот ги има следните права и обврски:

- да биде присутен при спроведување на мерките за заштита од Протоколот кои се однесуваат на мерење на температура на сите учесници наведени во т.4.2 во Протоколот и ги евидентира учесниците кои имаат покачена телесна температура во делегатскиот извештај;

- да утврди дали натпреварот е благовремено пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР);

- да утврди дали е присутен лекар со лиценца и возило за итна медицинска помош;

- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;

- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, теренот во салата, оградата и доколку забележи евентуални недостатоци истите да ги евидентира во записник или дополнителниот извештај како и да го извести клубот домаќин за нивно отстранување и Комисијата за инфраструктура на ФФМ за укажаното отстранување на недостатоците;

- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;

- доколку Протоколот не е на сила а во случај да гостинската екипа носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот,

- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно отстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;

- да констатира исправност на спортските легитимации и правото на настап на пријавените фудбалери и да ги предупреди претставниците на клубовите за увидените недостатоци и пропусти;

- да ги побара и земе од претставниците на клубовите изјавите за одговорност наведени во Протоколот и да го евидентира истото во делегатскиот извештај;

- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одигрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите;

- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа,

- да ја утврди присутноста на делегираниот службени лица на натпреварот;

- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;

- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Протоколот, Правилникот за натпревари, овие Пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;

- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести Комисијата за футсал на ФФМ;

- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Комисијата за футсал на ФФМ,

- доколку Протоколот не е на сила во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото навивање да престане, доколку се продолжи со неспорско навивање и процени дека е потребно може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потежок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;

- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб, делегатот има обврска за истото да ја извести Комисијата за футсал на ФФМ за понатамошно постапување;

- по завршување на натпреварот во соработка со судиите и претставниците на клубовите учествува и врши надзор на изготвување на втората страна од записникот;

- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;

- по завршувањето на натпреварот во записникот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми, поопширен опис дава во дополнителен делегатски извештај и во рок од 24 часа ги доставува до надлежните органи на ФФМ;

- да прати кои лица од резервната клупа, за време на натпреварот, неовластено даваат напатствија на фудбалерите за што може да побара од главниот судија истите да ги одстрани од натпреварот без дисциплински последици.

## ПРАВО НА НАСТАП

### Член 19

На првенствените натпревари право на настап имаат фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрации, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ а на денот на натпреварот не се помлади од 17 години.

Со право на настап се стекнуваат и фудбалерите кои на денот на натпреварот наполните 16 години и имаат специјален лекарски преглед.

Право на настап има секој фудбалер кој има соодветен лекарски преглед согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

За времетраењето на пандемијата со Ковид , фудбалерите кои го стекнале правото на настап, доколку имаат позитивен резултат на тестот на Ковид или им е изречена мерка за самоизолација или друга мерка во согласност со Протоколот, не можат да настапат и добиваат третман на повредени фудбалери а натпреварот може да се одложи согласно член 4 од овие Пропозиции.

**Фудбалерите** наведени во став 4 немаат право на настап до завршување на пропишаниот период на изолација и добивање на негативен резултат на тестот за Ковид19 како контролен тест.

**Доколку** во периодот по завршување на изолацијата констатирана од надлежен лекар/орган , не е пропишан контролен тест за лицата кои биле во изолација, фудбалерот има право на настап со приложување на потврда од надлежниот лекар.

**Comment [EM1]:** УО 02.10.2020 на крајот на ставот се даваат зборовите: како контролен тест,

**Comment [EM2]:** УО 02.10.2020 нов став 6

### Член 20

Бројот на фудбалери внесени на записник не може да биде поголем од 14 (четиринаесет) и помал од 5 (пет) фудбалери .

Натпреварот не може да започне доколку во составот на екипата нема внесени на записник 2 фудбалери под 21 година.

За екипата која од причини поврзани со Ковид остане со 5 фудбалери кои можат да настапат, став 2 не е задолжителен.

Фудбалер под 21 година е фудбалер кој на 15.06. во тековната натпреварувачка година нема наполнето 21 година.

Со право на настап се стекнуваат најмногу 3 фудбалери странци кои правото на настап го стекнале согласно Правилникот за регистрации статус и трансфер на фудбалери на ФФМ.

Секоја екипа настапува со најмногу 5 фудбалери од кои еден е голман.

Натпреварот нема да продолжи доколку за екипата настапуваат помалку од 3 фудбалери.

Фудбалер регистриран да настапува за клуб во мал фудбал (футсал) може да настапува и за клуб во голем фудбал.

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3 (три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа .

Исклучок од претходниот став претставуваат фудбалерите кои имаат право на настап во натпреварувањето во фудбал за сениори и натпреварување во футсал, во случај да по истекот на 24 часа од настапот во едното натпреварување настапат и во другото натпреварување, фудбалерите имаат право да го одиграат целиот натпревар.

### Член 21

Секој клуб има право да изврши измена на фудбалерите во игра со останатите фудбалери внесени на записник.

Бројот на замени кој може да се направат за време на натпревар е неограничен (еден фудбалер може да влегува и излегува неограничено).

Измените можат да се прават во секое време од натпреварот(летечки).

Замената влегува на теренот преку зоната на измени на својата екипа само откако некој играч кој се заменува ќе излезе.

### Член 22

Доколку на фудбалер во футсал кој настапува и за клуб во голем фудбал му е изречена дисциплинска мерка забрана на настап во времетраење од најмалку 1(еден) месец , истиот нема право да настапува и за екипата во голем фудбал.

Доколку на фудбалер во голем фудбал кој настапува и за клуб во футсал му е изречена дисциплинска мерка забрана на настап во времетраење од најмалку 1(еден) месец, истиот нема право да настапува и за екипата во футсал.

## ОПРЕМА

### Член 23

Основната задолжителна опрема на играчите се состои од следните одделни работи:

- Дрес или маица – ако се носи долна облека, бојата на ракавите треба да биде со иста главна боја како ракавот на дресот или маицата;
- Шорцеви – ако се носи долна облека под шорцевите, таа треба да има иста главна боја како шорцевите. Голманот смее да носи долги панталони;
- Чорапи – бојата на чорапите да биде иста како бојата на дресот, ако се применува стегач или сличен материјал надворешно мора да биде со иста боја како тој дел на чорапата на која е нанесен;
- Штитници на потколеница;
- Обувки – обувки од платно или мека гума за тренинг или гимнастика со гумен ѓон или ѓон од сличен материјал;
- Штитници за потколеница треба да бидат:
  - \*Целосно покриени со чорапи;
  - \*Направени од гума, пластика или сличен одобрен материјал;
  - \*Даваат разумно ниво на заштита.

### Член 24

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пари дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пари дресови или и двете бои на дресовите не одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна преку својот претставник да ги врати во онолкав број во кој што ги добила од домашната екипа.

### Член 25

Екипата може по претходна најава на судиите да ја започне играта односно да ја продолжи или заврши играта без голман а голманот по промена на дресот различен по боја од останатите да настапи како фудбалер на истиот натпревар.

Голманот од став 1 на овој член може во текот на играта по претходна најава на судиите да настапува како голман со задолжителна промена на дресот предвиден за голман.

### Член 26

Која било од замените (резервни фудбалери) може да ги менуваат местата со голманот без да ги информираат судиите или да чекаат прекин во натпреварот, доколку имаат дрес соодветен за голман.

Секој играч може да замени место со голманот.

Играчот кој го менува местото со голманот треба да го стори тоа за време на прекин на натпреварот и треба да ги информира судиите пред да се направи замената.

Еден играч или замена која го заменува голманот треба да носи дрес на голман со неговиот број на задната страна.

## ПОЧЕТОК, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

### Член 27

Првенствените натпревари се играат како дневни и вечерни и тоа:

Во работен ден натпреварите можат да започнат во периодот од 19,00 – 20,00 часот.

Натпреварите во работен ден можат да се закажат и во друг термин доколку за тоа постои согласност од двете екипи и одобрение од Комисијата за фудбал.

Во сбота натпреварите можат да започнат во периодот од 17,00– 20,00 часот.

Во недела и празничен ден натпреварите можат да започнат во периодот од 12 – 20 часот.

По исклучок органот кој го води натпреварувањето може да определи друг термин и друга сатница за одигрување на натпревар.

### **Член 28**

Клубот домаќин има обврска да го снима натпреварот.

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин има обврска да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

## **ФЕРПЛЕЈ (FAIR PLAY)**

### **Член 29**

Додека е на сила протоколот ,фудбалерите и службените лица на клубовите не се ракуваат.

## **ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР**

### **Член 30**

Секој исклучен фудбалер или отстрането службено лице должно е по завршувањето на натпреварот преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава.

Претставникот покрај писмената изјава до делегатот ја доставува и спортската легитимација.

Во случај претставникот да е остранет, писмени изјави и спортските легитимации ги доставува капитеонот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1,2 и 3 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1 ,2 и 3 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

## **ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ**

### **Член 31**

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа , клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

## **ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ**

### **Член 32**

Сuspendиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 100 километри на терен (спорурска сала) одобрена за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување доказен материјал до надлежниот орган за натпреварување кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

### **Член 33**

Доколку Протоколот не е на сила или натпреварот се одигрува во присуство на публика а на клубот домакин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица – функционери на двата клуба (домакин и гостин - ) со список, мерач на време, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

#### **Член 34**

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

### **ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ**

#### **Член 35**

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Комисијата за фудбал на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

#### **Член 36**

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем согласно Правилникот за натпреварни.

Екипа која ќе победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ниеден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови.

Комисијата за мал фудбал по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи:

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела и ја објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

#### **Член 36 а**

Доколку последиците од Ковид , наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа не се одиграни 50% од натпреварите првенството 2020/21 се поништува, екипите не испаѓаат и не оставруваат пласман во повисок ранг.

Доколку последиците од Ковид , наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни најмалку 75% од натпреварите, првенството 2020/21 ќе се смета за завршено; прворангираната екипа се смета за првак, екипите испаѓаат и обезбедуваат пласман во УЕФА натпреварувањата согласно правилата на УЕФА.

Доколку последиците од Ковид , наметнат прекин на натпреварувањето а при тоа се одиграни повеќе од 50% а помалку од 75 % од натпреварите, Комисијата за фудбал ја „замрзнува“ табелата заклучно со последното одиграно коло пред прекинот. Екипите не испаѓаат и можат да обезбедат пласман во УЕФА натпреварувањата согласно правилата на УЕФА.

За оние екипи кои имаат ист број на бодови а испаѓаат или можат да се стекнат со право да натпреваруваат во УЕФА натпреварувањата, исклучокот од член 107 од Правилникот за натпреварувања се применува само доколку во моментот на прекин, засегнатите екипи ги имаат одиграно сите меѓусебни средби предвидени со Календарот и распоредот на натпреварување.

#### **Член 37**

Комисијата за фудсал:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ;
  - ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ;
  - го утврдува календарот за натпреварување;
  - го утврдува распоредот на натпреварите;
  - ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен;
- 
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери;
  - изрекува автоматски казни ;
  - поднесува пријави за покренување дисциплински постапки за прекршоци кои се поврзани или произлегуваат од самото натпреварување;
  - одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;
  - одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар;
  - одлучува по барања за одложување на натпревари;
  - може да изрече суспензија на терен во случаи предвидени со актите на ФФМ;
  - може да изрече суспензија на терен по предлог на Комисијата за инфраструктура;
  - го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања;
  - ги одредува делегатите на натпреварите, ја прати и анализира нивната работа;
  - може да организира семинари за делегатите;
  - извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ.

## **АВТОМАТСКИ КАЗНИ**

### **Член 38**

Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност на клубот домаќин доколку не му дозволи на снимателот на гостинската екипа да го снима натпреварот.

### **Член 39**

Доколку по завршувањето на натпреварот во присуство на преставниците на клубовите и делегатот , клубот домаќин не му достави на делегатот службен аудио-видео запис од натпреварот, Комисијата за футсал на клубот домаќин ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност .

Автоматската парична казна од став 1 на овој член ќе му се изрече на клубот домаќин и доколку натпреварот не е снимен во континуитет а посебно во инцидентните моменти.

### **Член 40**

Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот домаќин во висина од 250 евра во денарска противвредност доколку се помести оградата која го одделува теренот од трибината пред и за време на натпреварот.

### **Член 41**

Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот домаќин во висина од 250 евра во денарска противвредност доколку во првиот ред на трибините има присутни гледачи или други лица .

### **Член 42**

Во случај делегатот да констатира во дополнителниот делегатски извештај дека во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот односно се попречува играта на друг начин со користење ласери, пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 200 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

### **Член 43**

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие директен црвен картон освен временската казна која на фудбалерот му се изрекува од страна на Дисциплинската комисија, Комисијата за футсал на фудбалерот му изрекува и автоматска парична казна во висина од 70 евра.

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот од страна на Дисциплинската комисија, Комисијата за футсал му изрекува и автоматска парична казна во висина од 35 евра.

#### **Член 44**

За секој добиен жолт картон на фудбалерот на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

	евра
Прв жолт	2
Втор жолт	3
Трет жолт	4
Четврт жолт	5
Петти жолт	/

Клубот чиј фудбалер добил (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње од еден натпревар во следното коло.

#### **Член 45**

Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот чие службеното лице е отстрането од натпреварот или пријавено на записник од страна на судијата или делегатот на натпреварот во висина од 70 евра во денарска противвредност .

Изречената автоматска парична казна се изрекува независно од дисциплинската мерка предвидена за истиот прекршок во Дисциплинскиот правилник на ФФМ

#### **Член 46**

За доцнење на почетокот на натпреварот се изрекуваат казнени бодови.

На клубот кој ќе направи 100 казнени бода, Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 евра.

Доцнењето до 15 минути не влегува во пресметувањето на казнените бодови.

Доцнењето на повеќе од 15 минути влегува во пресметката за казнени бодови за сите задоцнети минути.

#### **Член 47**

Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 250 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој не внел на записник најмалку 5 фудбалери.

#### **Член 48**

Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 100(сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку:

- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила;
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот;
- не обезбеди разглас и најавувач;
- не обезбеди 3 топки за одигрување на натпреварот (ист вид);
- не обезбеди деца за фаќање топки;
- не обезбеди комет администратор за составување на записник;
- доколку не ги обележи јасно и еднолично фоторептерите, новинарите и редакторите (обезбедување).

#### **Член 48 а**

Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 30(триесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку не обезбеди исправен семафор по добиена трета опомена.

#### **Член 486**

Комисијата за футсал ќе изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата, за неисполнувањето на обврските

на клубовите кои произлегуваат од примена на Протоколот ( додека Протоколот е на сила) а се однесуваат на:

- обезбедување на функционален апарат за мерење на температура;
- обезбедување лице и одговорно мерење на температура на сите учесници наведени во Протоколот;
- неспроведување или делумно спроведување на мерките поврзани со употреба и обезбедување на средства за дезинфекција;
- обезбедување и користење на заштитни маски.

#### **Член 48в**

Додека Протоколот е на сила, за неисполнувањето на обврските на клубовите кои произлегуваат од примена на Протоколот а се однесуваат на користење на соблекувални, Комисијата за футсал ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 100 (сто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

#### **Член 49**

На клубот кој не создал услови за изготвување и заклучување на записникот во КOMET системот веднаш по завршување на натпреварот, Комисијата за мал фудбал ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 100 (сто) евра.

#### **ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА**

#### **Член 50**

По завршување на натпреварот нездадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба, жалбата се најавува во рок од 24 часа од одигрувањето на натпреварот согласно одредбите на Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите најавени жалби и жалби од заинтересирани страни во два примерока со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службениот лист „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

#### **Член 51**

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за одлучување жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

#### **Член 52**

Доколку прво степениот орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

#### **Член 53**

Нездадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од три (3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Нездадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 52 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второ степената одлука мора да се објави во службениот лист на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

#### **Член 54**

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второ степената жалба Комисијата за жалби не одлучува ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

### **КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ,ВЛЕЗ , ПЛАСМАН И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА**

#### **Член 55**

Со право да учествува во Првата футсал лига се стекнува фудбалски клуб кој ги исполнил спортските критериуми ( утврден пласман на табела) .

#### **Член 56**

Клубовите учесници во Првата футсал лига за натпреварувачката 2020/2021 година задолжително плаќаат котизација за дисциплински мерки во висина од 40.000,00 денари.

Износот одреден за котизација од став 1 на овој член се плаќа на следниот начин:

- пред почеток на есенскиот дел од натпреварувањето се уплаќа износ во висина од 25.000,00 денари најдоцна до денот закажан за ждреб;
- пред почеток на пролетниот дел од натпреварувањето се уплаќа износ во висина од 15.000,00 денари најдоцна до 15.01.2021 г.

Котизацијата ги покрива изречените парични автоматски и парични казни изречени во постапка од страна на органот кој го води натпреварувањето и Дисциплинската комисија на ФФМ.

Во случај да износот уплатен на име котизација стане недоволен за подмирување на изречените мерки од став 3 на овој член, Комисијата за футсал носи одлука со која го задолжува клубот да изврши дополнителна уплата.

Доколку клубот не постапи во определениот рок, со одлука на Комисијата за футсал на истиот ќе му биде изречена суспензија.

Во врска со став 2,3 и 4 од овој член, Комисијата за футсал во соработка со финансовата служба на ФФМ по завршување на натпреварувачката година доставува до клубовите конечна пресметка.

ФФМ го задржува правото за измена на висината на котизацијата.

#### **Член 57**

Трошоците за исплата на налози за службени лица за натпреварување во футсал за натпреварувачката 2020/21 година ги сноси ФФМ.

#### **Член 58**

Четирите последно пласирани/рангирани екипи на табелата директно испаѓаат од Првата футсал лига имајќи го во предвид и член 36а од овие Пропозиции.

Првопласираната/ прврангираната екипа на конечната или табелата од член 36а имајќи го во предвид и член 36а , се прогласува за првак.

#### **Член 59**

Во Првата футсал лига директно влегуваат прво и второ пласираната екипа од Втората футсал лига во согласност со член 36а од овие Пропозиции.

#### **Член 60**

Ако бројот на екипите кои се откажале или се исклучени е поголем од бројот на екипите кои по автоматизам како најслабо пласирани ја напуштаат првата лига ,во првата лига директно влегува(ат) и нареднопласираната(ите) екипа(и) и во таков случај првата лига се пополнува со онолку екипи од втората лига колку има слободни места согласно местото кое го освоиле на табелата.

**Член 61**

Победникот на натпреварувањето освојува пехар кој се доделува после освојување на првенството.

**Член 62**

Првопласираниот/прворангираниот на табелата се стекнува со право да учествува во квалификации на Лигата на шампиони на мал фудбал на УЕФА согласно правилата и одлуката на УЕФА.

**ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 63**

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ, УЕФА и ФИФА.

**Член 64**

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на усвојување.

**Член 65**

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Скопје

11.09.2020 година

Претседател на ФФМ  
Муамед Сејдини